

БИБЛИОГРАФИЈА

Александар ТРАЈАНОВСКИ

БИБЛИОГРАФСКИ ПРИЛОГ ЗА ИСТОРИЈАТА НА МАКЕДОНСКИОТ НАРОД ВО ПРВАТА ПОЛОВИНА НА XIX ВЕК

Историјата на македонскиот народ од првата половина на XIX век мошне малку е истражувана и обработувана во македонската историографија. Некои позначајни моменти и настани од историјата на македонскиот народ од првата половина на XIX век, доста скромно се публикувани и одбележани од македонските, а уште помалку од бугарските, српските и европските историографи. Сето тоа го предизвика нашето внимание да го објавиме овој прв краток прилог од библиографски единици за историјата на македонскиот народ од првата половина на XIX век, со наша забелешка и обврска дека во иднина ќе следат и други библиографски публикации со слична тематика. Со приложена библиографија имаме намера да го предизвикаме интересот на научните работници од Македонија и воопшто, за поголема заинтересираност во иднина во нивната научно-истражувачка и публицистичка дејност на полето на историјата на македонскиот народ од првата половина на XIX век.

Библиографските единици во најголем број случаи се собрани во Библиотеката и Архивското одделение на Институтот за национална историја, во Семинарот на Катедрата за историја при Филозофско-историскиот факултет, во Народната и универзитетска библиотека, во Библиотеката на Архивот на Македонија — сите во Скопје. На одделни и ретки книги, и збирки на документи, а кои ги поседуваат Институтот за национална историја, Народната библиотека (НБС) во Скопје и други институции се означени нив-

ните сигнатури. Единиците се дадени по азбучен редослед.

1. АЛБУМЪ Алманахъ „Македонија“, София, 1931 А. IV. 1.

2. АНГЕЛОВ Ст. Боно, Венелин и нашите възрожденци, Известия на Института за история, том 18, София, 1967, 231—246. Чс. II. 365/18.

3. АНГЕЛОВСКИ Борис, Манастирот Свети Јован Бигорски, Васник на МПЦ, X/1, Скопје, 1968, 15—17.

4. АНДОНОВ-ПОЛЈАНСКИ Христо, Околу учеството на Македонците во Првото српско востание, Современост, IV/1—2, Скопје, 1954, 125—136.

5. АНДОНОВСКИ-ПОЛЈАНСКИ Христо, Од историјата на тутуновото производство во Македонија, Трудбеник, IX/34, Скопје, 1954, 4.

6. АНДОНОВСКИ - ПОЛЈАНСКИ Христо, Од историјата на тутунопроизводството во Македонија за периодот 1803—1808, Тутун, IV/3, 108—109.

7. АНДОНОВ-ПОЛЈАНСКИ Христо, Карантини против чумата во Охрид во 1810 година, Вечер, 19, 1955, 2.

8. АНДОНОВ-ПОЛЈАНСКИ Христо, Британска библиографија за Македонија, Архив на Македонија, Скопје, 1966, 512.

9. АНДОНОВ-ПОЛЈАНСКИ Христо, Еден извештај за трговијата на Солун и Солунско во 1835 г., Гласник на Институтот за национална историја (понатаму скратено — ИНИ), XII/2, Скопје, 1968, 215—233.

10. АНДОНОВ-ПОЛЈАНСКИ Христо, Мисијата на Виљем Мартин Лик во Македонија, Год. зборник на Ф.Ф., кн. 21, Скопје, 1969, 49—72.

11. АНДОНОВ-ПОЛЈАНСКИ Христо, Обидот на Мехмед Али да подигне востание во Македонија (1839—1841) година, Гол. зборник на Ф. Ф., кн. 22, Скопје, 1970, 147—166.
12. ANDONOV-POLJANSKI Hristo, Une lettre de Napoléon Bonaparte de 1798 et ses premières actions politiques dans les Balkans, Гол. зборник на Ф. Ф., кн. 24—25 Скопје, 1973, 65—73.
13. АНДОНОВ-ПОЛЈАНСКИ Христо, Еден прашалник од 1860 година за положбата на населението во Битолискиот вилает, Гол. зборник на Ф. Ф., кн. 26, Скопје, 1974, 39—48.
14. АНДОНОВСКИ Христо, По старата тактика, Разглед, 1/2, Скопје, 1958, 225—228.
15. АНДОНОВСКИ Христо, Вистината за Егејска Македонија, Скопје, 1971, 252. сл. П. 5455.
16. АНДРЕЕВ Бане, За некои „теорини“ на повампирените големобугарски шовинисти, Нова Македонија, III/473, Скопје, 18. VII 1946, 4.
17. АНКЕТА на Балканах. Докладъ представлений дирекции „Dotation Carpedie“ членами анкетной комиссии, София, 1918, 48. сл. II. 10.
18. АНТИК Вера, За некои прекупации на Григор Прличев, Современост, XXV/7, Скопје, 1975, 69—81..
19. APERCU historique de la question Macédonienne, Sofia, 1929, 64.
20. АПОСТОЛОВ Апостол, Училишниот живот во горните села на Мала Река во XIX и почетокот на XX век, Просветно дело, VII/9—10, Скопје, 1951, 34—55.
21. АПОСТОЛСКИ Русе, Кирил Пејчиновиќ-Тетоец. — (По повод 200—годишнината од неговото раѓање), Весник на МПШ, XIII/4, Скопје, 1971, 132—135.
22. АРНАУДОВЪ М., Василъ Кжичовъ и неговитѣ пхтувания изъ Македония, с. а., 1927, 40. НБС сл. II. 50278.
23. АРНАУДОВЪ М., Склимински — животъ и дѣло — иден 1799—1867, София, 1938, 599. сл. II. 3176.
24. АРНАУДОВЪ Михаилъ, Македония като българска земя, София, 1942, 72. НБС сл. II. 3691.
25. АРНАУДОВ Михаил, Творци на българското възраждане. — Първи възраждени. Поети и герои, том I, София, 1969, 475 и том II, София, 1969, 507.
26. АРНАУДОВ Михаил, Неофот Хилендарски Бозвели — живот, дело, епоха 1785—1848, том II, София, 1971.
27. БАЛАБАНОВЪ Марко, Страници отъ политическото ни възраждане, София, 1904, 483. сл. II. 318.
28. BAREILLES Bertrand, Les Turcs. — Ce que fut leur Empire. — Leurs comédies politiques, Paris, 1917, 313. Т. I. 34.
29. БЕЛИЧАНСКИ Цветан, Управувањето на Целадин бег во Охрид (Документи), Стремеж, II/6, Скопје, 1955, 21—33.
30. БЕЛИЧАНЕЦ Цветан, Владеењето на Целадин бег во Охрид, Историја, II/1—2, Скопје, 1966, 89—107.
31. БЕЛЧЕВ Д. д-р Ташко, Михаил Чајковски низ Македонија, Развитие. XII/6, Битола, 1974, 422—441.
32. BERINDEI Dan, Jules Michelet et l'Europe Orientale, Revue des études Sus-est Européennes, XII/4, București, 1974, 185—198. сл. II. 611.
33. БИГОРСКИОТ научно-културен собир. — I Научен собир, Гостивар, 1971, 303.
34. БИТОСКИ д-р Крсте, Дејноста на Пелагониската Митрополија (1878—1912). — Грчки религиозно-просветни и вооружени акции, Скопје, 1968, 321.
35. БОБЧЕВ С. С., Писма о Македонији и македонскомъ въпрос, (София, 1889), 84. сл. II. 1094.
36. BRANCOFF M. D., La Macédoine et sa population chrétienne, Paris, 1905, 257. Т. II. 616.
37. БРИТАНСКИ документи за историјата на македонскиот народ. Под редакција на Христо Андонов-Полјански, том I (1797—1838), Серија III, Скопје, 1968, 319.
38. VACALOPoulos A. E., Histoary of Macedonia 1354—1833, Thessalonica, 1973, 753. Т. II. 934/131.
39. ВЕСЕЛИНОВ Коста, Македонското национално преродување до Илиндечкото востание. — Во книгата: Програма за историјата на македонскиот народ во гимназиите, Битола, 1945, 63.
40. ВЛАЈИНАЦ З. д-р Милан, Згон или кулучење ван места становања, Београд, 1932, 467. сл. II. 1362.
41. ВЛАХОВ Димитар, Историскиот осврт на македонското ослободително движење, Нова Македонија, III/317 Скопје, 17. I 1946, 4.

42. ВЛАХОВ Димитар, Македонија. — Моменти од историјата на македонскиот народ, Скопје, 1950, 464.

43. ВНЕШНЯЯ политика России XIX и начала XX века. — Документныи Российского министерство иностранных дел, серия первая, том восьмой, май 1814 г., ноября 1815 г., Москва, 1972, 778. сл. III. 377/1.

44. ГАНДЕВЪ Христо, Търговинската обмѣна на Европа съ българскитѣ земи презъ XVIII и началото XIX вѣкъ, Год. на Соф. Университетъ, Историско-филологически факултетъ, XL (1943—1944), София, 1944, 1—36. Чс. II. 218/X.

45. ГЕНЧЕВ Николай, Българската национална просвета и Русия след Кримската война. — Год. на Соф. Университет, Исторически факултет, LXVI (1972—1973), София, 1975, 295—372. сл. II. 218.

46. ГЕОРГИЕВСКИ Михајло, Положбата на словенските ракописи во Македонија, Весник на МПЦ, XI/1—2, Скопје, 1969, 29—37.

47. ГЕОРГИЕВСКИ Михајло, Печатени книги на македонски јазик низ вековите, Весник на МПЦ, XII/1, Скопје, 1970, 22—25.

48. ГЕОРГИЕВСКИ Михајло, Манастирски библиотеки во Македонија до 1912 година, Весник на МПЦ, XV/4—5, Скопје, 1973, 161—166.

49. ГЕОРГИЕВСКИ Михајло, Манастирските библиотеки и читалишта во Македонија до 1912 година, Скопје, 1975, 153.

50. ГЕОРГИЕВСКИ Михајло и Михајло Миновски, Кус осврт на новооткриените дебарски сиџили, Музејски гласник, бр. 2, Скопје, 1973, 115—124.

51. ГЕОРГИЕВСКИ Кузман, Две писма на македонски јазик со грчки букви од богатата трговска кореспонденција на трговската фирма „Браќа Робев и синовите“ и кожарството во Охрид во втората половина на XIX век, Гласник на ИНИ, XVIII/1, Скопје, 1974, 201—209.

52. ГЕОРГИЕВСКИ Кузман, Натаџил Кучевишки — Охридски митрополит (1820—1906), Весник на МПЦ, XVI/3—4, Скопје, 1974, 85—93.

53. GUEORGUIEFF Iordan i St. Chichof, La Macédoine orientale du Sud. — Serrès et sa campagne. — Recherches et documents avec 6 facsimilés en appendice et une carte, Philooppole, 1918, 69. Т. III. 2/1.

54. ГИМНИЗИЈАЛНО образование во Битола, Битола, 1965, 182. сл. II. 4733.

55. ДАНОВА Нада и Зина Маркова, Идея церковного реформаторства и балканское просвещение (XVIII и начало XIX вв.), Во зборникот: Etudes historiques, Tome VII, Sofia, 1975, 161—177. Чс. II. 620/VII.

56. ДЕНТОН М. А., Кристијани у Турској, Нови Сад, 1846.

57. DE LAUNAY L., La Bulgarie d'hier et de demain, Paris, 1907, 494. Т. I. 32.

58. DESTRI LHMES M., La Turquie, Paris, 1856, 249. Т. II. 320.

59. ДИМЕВСКИ д-р Славко, Дејноста на Партенија Зографски како Кукушко-Полјански епископ, Весник на МПЦ, V/1, Скопје, 1963, 20—24.

60. ДИМЕВСКИ д-р Славко, Прoсветните прилики во Македонија во втората половина на XIX век, Скопје, 1965, 232 (Елаборат во ИНИ).

61. ДИМЕВСКИ Славко, Од комбинаторика до ескалација, Разгледи, XII/9—10, Скопје, 1970, 1101—1113.

62. ДИМЕВСКИ д-р Славко, Создавањето, структурата и компетенциите на македонските црковно-училишни општини, Гласник на ИНИ, XIV/1, Скопје 1970, 35—54.

63. ДИНЕВ Ангел, Македонска хронологија и статистика, Скопје, 1949, 91 (Ракописи во ИНИ). сл. IV. 49.

64. DOKLESTIĆ Ljubiša, Kroz historiju Makedonije — Izabrani izvori, Zagreb, 1964, 299.

65. ДОКЛЕСТИЌ Љубиша, Македонците во Србија и нивното учество во нејзиниот стопански и општествен живот во XIX век, Гласник на ИНИ, XIII/1—2, Скопје, 1969, 5—36. Чс. II. 479.

66. ДОКЛЕСТИЌ д-р Љубиша, Српско-македонски односи во 19 век, до 1897 година, Скопје, 1973, 515. сл. II. 5844.

67. DOROVSKI Ivan, České země a Balkán kapitoly z dějin českomakedonských a makedonsko-českých styků, Spisy University J. E. Purkuné u Brně Filozofská fakulta, s. 196, 236. sl. II. 4403/196.

68. ДУЙЧЕВЪ д-рЪ Иванъ, Македонија въ българската история, София, 1941, 44.

69. ДУХОВНИ лица како македонски преродбеници во XIX век. — Монах Јоаким Крчовски, Весник на МПЦ, VI/4—5, Скопје, 1964, 143—144.

70. ГИЛАС К. Јагош, Врските помеѓу српските училишта на Косово и Метохија на народните училишта во Македонија во XIX век, Просветно дело, бр. 3—4, Скопје, 1965, 181—186.

71. ЗОГРАФСКИ Данчо, За работничкото движење во Македонија до Балканските војни, Скопје, 1950, 332. сл. II. 1702.

72. ЗОГРАФСКИ Данчо, Трговските врски на Македонија со Австрија во средината на XVIII век, Преглед, бр. 6, Скопје, 1955, 45—59.

73. ЗОГРАФСКИ Данчо, Развитието на капиталистичките елементи во Македонија за време на турското владеење, Скопје, 1967, 568.

74. ЗОГРАФСКИ Данчо, Стопанското потчинување на Балканските земји од европските капиталисти по последната четвртина на XIX век, Гласник на ИНИ, XVIII/2, Скопје, 1974, 7—22.

75. ЗОГРАФСКИ Данчо, Ѓорѓи Абациев, Анастас Митрев и Михајло Керамџиџев, Егејска Македонија во нашата национална историја, Скопје, 1951, 391. сл. II. 1929.

76. ЗЛЕТОВСКА област. — Географско-историски осврт, Скопје, 1974, 708. сл. II. 6363.

77. ИВАНИЌ Иван, Из црквене историје Срба у Турској у XVIII и XIX веку, Београд и Нови Сад, 1902, 157.

78. ИВАНИЌ Иван, Македонија и Македонци. — ПUTOписне белешке са географском, етнографском, статистичком и привредно-трговинском грађом, Београд, 1906, 312. сл. II. 1631/I.

79. ИВАНИЌ Иван, Македонија и Македонци. — Опис земље и народа, II књига. Географија, картографија, границе, хидрографија, статистика, историја, етнографија, језик, име и традиције, Народно песништво, туѓинске пропаганде, црква и школе, Нови Сад, 1908, 608. сл. II. 1631/II.

80. ИВАНОВЌ Ѓор., Дјдо Иљво войвода, Македоно-одрински прѣгледъ, I/23, Софија, 10. IV 1906, 360—361.

81. ИВАНОВЌ Ѓор., Църквата „Благовещение“ и старата българска општина въ Прилѣпъ. — Прилѣпъ предъ 100 години, Софија 1938.

82. ИЛИЌ Д-р Воислав, Јоаким Крчовски: ум не стои, Современост, XXIV/8—9, Скопје, 1974, 744—772.

83. ИЗЪ НОВАТА историја на Българиятѣ въ Турција. — Първата българ-

ска печатница въ Солунъ. — Живота на архимандритъ Теодосий. — Живота на Кирилъ Пейчиновичъ. — Отговоръ на Ястребова, Гопчевича и Драганова, Пловдивъ, 1895, 116. сл. II. 611.

84. IMBERT Paul, La rénovation de L'Empire ottoman. — Affaires de Turquie, Paris, 1909, 311. T. I, 72.

85. ИСТИНАТА за Пелагонийската епархија и за народноста на христијанското ѝ население въ цифри и конкретни факти, Църковенъ вѣстникъ, II/48, Софија, 16. III 1902, 1—3.

86. ИСТОРИЈА на македонскиот народ, Скопје, 1969, 453.

87. ИСТОРИЈА на македонскиот народ, Скопје, 1972, 417.

88. ИСТОРИЈА на железниците во Македонија 1873—1973, Скопје, 1973, 562.

89. ЈОВАНОВИЌ-КОЦА Алекса, Постанак Егзархије, Турска, Русија и Србија, Скопје, 1936, 183. сл. II. 1354.

90. КАНТАРѢИЕВ Ристо, Неколку документи за отворањето на првите словенски училишта во Охрид во XIX век, Просветно дело, XIII/7—8, Скопје, 1957, 387—399.

91. КАНТАРѢИЕВ д-р Ристо, Учебници и книги што биле во употреба во македонските училишта во XIX век, Просветно дело, XVII/7—8, Скопје, 1961, 428—444.

92. КАНТАРѢИЕВ д-р Ристо, Келијните училишта во Македонија, Просветно дело, XX/7—8, Скопје, 1964, 328—331.

93. КАНТАРѢИЕВ д-р Ристо, Македонското преродбено училиште, Скопје, 1965, 226.

94. КАНТАРѢИЕВ Ристо, Заемните училишта во Македонија, Год. зборник на Ф. Ф., кн. 22, Скопје, 1970, 119—146.

95. КАНТАРѢИЕВ Ристо, Женските училишта во Македонија, Просветно дело, бр. 3—4, Скопје, 1971, 193—205.

96. КАНТАРѢИЕВ Ристо, Образованието и материјалната положба на учителите во Македонија во XIX век, Год. зборник на Ф. Ф., кн. 24—25, Скопје, 1973, 53—64.

97. КАРИЌ Владимир, Србија и Балкански савез, Београд, 1893, 172. сл. II. 2870.

98. КАРТОВ Владо, Гевгелија до Балканските војни, Скопје, 1966, 221.

99. КАРТОВ Владо, Валандово и Валандовско низ историјата, Скопје, 1972.

100. КАТАРЦИЕВ Иван, Создавање и развој на школството во Македонија и пропагандите, (Елаборат во ИНИ).
101. КАТАРЦИЕВ Иван, Македонци учесници во Првото српско востание, Просветно дело, X/1—2, Скопје, 1954, 115—131.
102. КАТАРЦИЕВ Иван, Македонизирање на градовите од Источна Македонија во XIX век, Разгледи, II/3, Скопје, 1959, 290—297.
103. КАТАРЦИЕВ Иван, Прилог кон проучувањето на создавањето и развој на школството во Македонија и бугарската пропаганда до 1878 година, Просветно дело, XV/7—8, Скопје 1959, 355—365.
104. КОЛЕДАРОВ Петър, Народностниот состав на Драмско до средата на XIX в., Известия на Института за историја, т. 10, Софија, 1962, 147—187.
105. КОЛИШЕВСКИ Лазар, Историја, стварност, аспирации, Скопје, 1958.
106. КОЛИШЕВСКИ Лазар, Во историјата се ретки примерите на притисок врз македонскиот народ за неговата национална асимилација, Нова Македонија, Скопје, 3. XI 1958, 1—3.
107. КОНЕСКИ Блаже, Македонските учебници од XIX век. — Еден прилог кон историјата на македонската преродба, Скопје, 1949, 99.
108. КОНСТАНТИНОВЪ Георги, Възраждането и Македонија, Софија, 1943, 209.
109. КОСТИЊ Петар, Листићи из даље и ближе прошлости, Јужна Србија, I/5, Скопље, 16. V 1922, 161—170. НБС Чс. II/120—1—81.
110. КИРИЛ Пејчиновиќ и неговото време, Тетово, 1973, 211. сл. II. 5926.
111. КИРИЛ Патриарх, бугарски, Бугарското население в Македонија в борбата за създаване на Екзархијата, Софија, 1971.
112. КИРЈАЗОВСКИ Ристо, некои нови податоци за трговските врски на Македонија со Средна Европа во првата половина на XIX век, Историја, I/2, Скопје, 1965, 35—45.
113. КИНЯПИНА Н. С., Внешняя политика России первой половины XIX века, Москва, 1963, 28.
114. КРЧОВСКИ Јоаким. — Собрани текстови, — Приредил Блаже Конески, Скопје, 1974, 403. сл. II. 6200.
115. К., Сегашното и недавното миньло на град Велес, Софија, 1890, 95. сл. II. 2850.
116. КЪНЧОВЪ Василь, Македонија. — Етнографија и статистика, Софија, 1900. сл. II. 1686.
117. КЪНЧОВ Васил, Избрани произведения, том втори. — Град Скопие. — Сегашното и недавното минало на град Велес. — Македонија. Етнографија и статистика, Софија, 1970, 678. сл. II. 5361.
118. КЪОСЕВ, Г. Дино, Борбите на македонскиот народ за ослободување, Софија, 1950, 173. сл. II. 2850.
119. КЪОСЕВ Г. Дино, Историја на македонското национално-револуционо движење, (Софија, 1954), 552. сл. II. 2961.
120. ЛАПЕ Љубен, Домашни извори за македонската историја, Скопје, 1951, 40. сл. II. 2226.
121. ЛАПЕ Љубен, Одбрани текстови за историјата на македонскиот народ II дел, Скопје, 1965, 492.
122. ЛАПЕ Љубен, Врските на Босна и Херцеговина со Македонија од почетокот на XIX век до 1878 година, Гласник на ИНИ, XII/2, Скопје, 1968 149—164.
123. ЛАПЕ Љубен, Селото и градот во Македонија од крајот на XVIII до почетокот на XIX век, Историја, IX/1, Скопје, 1973, 27—37.
124. МАКЕДОНИЈА, Софија, с. а., 290. сл. II. 108.
125. МАТКОВСКИ Александар, Црковно-просветните борби во Скопје во XIX век, Просветно дело, IX/3—4, Скопје, 1953, 16—34.
126. МАТКОВСКИ Александар, Јордан Хаџи Константинов-Џинот како педагог и општествен работник, Просветно дело, IX/5—6, Скопје, 1953, 48—59.
127. МАТКОВСКИ д-р Александар, Учеството на Македонците во Првото Српско востание, Музејски гласник, бр. 2, Скопје, 1973, 39—46.
128. МАТКОВСКИ А. и П. Ангелакоска, Патувањето на двајца Англичани низ Македонија во 1839, 1842 и 1844 година, Гласник на ИНИ, XVIII/1, Скопје, 1974, 231—249.
129. МАТКОВСКИ А. и П. Ангелакоска, Извештаи на италијанските конзули од Солун и Кавала од 1870 до 1881 година, Гласник на ИНИ, XVIII/2, Скопје, 1974, 211—236.
130. МЕЖДУНАРОДНЫЕ отишения на Балканах, Москва, 1974, 331. сл. II. 6225.

131. МИЛКОВА Фаши, *Поземлената собственост в българските земи през XIX век*, София, 1970, 259. сл. II. 6139.
132. МИНОСКИ Михајло, *Македонија како интересно подрачје на Хабзбуршката монархија во плановите и договорите за поделба на Османската империја (1686—1898)*, Гласник на ИНИ, XVIII/2, Скопје, 1974, 59—79.
133. МИТЕВ Йоно, *Кримската война, Источниот въпрос и съдбата на южните Славяни според мемоара на Френското правителство от 1854 г.*, Воено исторически сборник, XLIV/3, София, 1975, 141—149.
134. МИТРЕВ Димитар, *Пиринска Македонија во борба за национално ослободување*, Скопје, 1950, 451.
135. МИТРЕВ Димитар, *Пиринска Македонија и други историски огледи*, Скопје, 1970, 426.
136. МИШЕВЪ Д., *Начало на българската пробуда*, София, 1925, 27. сл. II. 993.
137. МЛАДЕНОВЪ Стефан, Бр. Милadiniви и единството на българския литературен езикъ, Ил. Илинденъ, IX/1 (81), София, 1937, 6—9.
138. М. Г., *Двеста години од раѓањето на игуменот Кирил Пејчиновиќ*, Весник на ПМЦ, XIII/6, Скопје, 1971, 189—194.
139. **НАРОДНОСТЪТА** на христијанското население во Охридската архиепископија според самото население, Църковен вестникъ, II/36, София, 15. XII 1902, 1—3, бр. 37, 22. XII 1902, 2—3.
140. **НЕГУШКОТО** востание од 1822, Иселенички календар, Скопје, 1972, 76—77.
141. **НОВИЧЕВ А. Д.**, *История Турции III новое время. Часть вторая (1839—1853)*, Ленинградъ, 1973, 204. сл. II. 5328/III—2.
142. **НОВИЧЕВ А. Д.**, *Гюлканейский хатт-и шериф 1839 г. и его внешнеполитический аспект*, Москва, 1973. сл. II. 6033.
143. **НИКОВ Петър**, *Документи за българската история*, том V, София, 1948, 290. сл. III. 155/V.
144. **НИКОВ Петър**, *Възраждане на българския народ—Църковно-национални борби и постижения*, София, 1971, 403.
145. **НИКОЛАЈЕВИЃ Ј.** *Милдивој, Географије Балканског полуострова*, Књига I, Београд, 1904, 159; Књига II, 223; Књига III, Београд 1905, 300. сл. II. 17/1—IV.
146. **Н. А.**, *Црковните борби во Македонија во XIX и XX век*. Весник на МПЦ, XIII/4, Скопје, 1971, 120—123.
147. **ОПИС** — турски документи за църковно-националната борба на българския народ и за христијанските църкви во Османската империја XV—XX век, София, 1971. сл. II. 5885.
148. **OSMANLI Imperatorlugunda, İlk nüfus Sayimi 1831**, Ankara, 1943, 212. T. II. 2285.
149. **ПАНДЕВСКИ Манол**, *Революционерното ослободително движење од крајот на XIX и почетокот на XX век како повисока фаза во македонскиот национален развој*, ЛС, br. 4, Beograd, 1969, 120—125.
150. **ПАНДЕВСКИ д-р Манол и Ѓорѓи Стоев-Трнката**, *Струмица и Струмичко низ историјата*, Струмица, 1969, 592.
151. **ПАНОВ Бранко**, *Црковно-просветните борби во Струмичко во XIX век*, Гласник на ИНИ, III/2, Скопје, 1959, 83—120.
152. **ПАСКАЛЕВА** *Виржинија*, *Към историата на трговските врзки на Македонија със Средна Европа през XIX в.*, Известия на Института за история, кн. II, София, 1962, 51—82.
153. **ПАСКАЛЕВА** *Виржинија*, *За някои особености и фактори в образованието на българската нация през първата половина на XIX в.*, Известия на Института за история, T. 16—17, София, 1966, 423—352.
154. **ПЕЈЧИНОВИЃ Кирил**. — *Собрани текстови*, Приредил Блаже Конески, Скопје, 1974, 107. сл. II. 6200.
155. **ПЕТРУШЕВСКИ Илија**, *Судбоносни мигови на Лесновскиот манастир Свети Атанасија*, Весник на МПЦ, XVII/4, Скопје, 1975, 125—129.
156. **ПЛАМЪКЪТ** на Солунският светилник. — Сборник от статии, спомени, документи и други материали по случай 90 години от създаването на Солунската българска гимназия и 50 години от съществуването ѝ в Благоевград, София, 1970, 294.
157. **ПОЛЕНАКОВИЃ Харалампие**, *Македонските печалбари и печатници во првата половина на XIX век*, Иднина, бр. I, Скопје, 1950, 45—69.
158. **ПОЛЕНАКОВИЃ Х.**, *Прилози за запознавањето на Кирил Пејчиновиќ*, Год. зборник на Ф.Ф., кн. 5, Скопје, 1952, 1—12.

159. ПОЛЕНАКОВИЌ Харалампие, Македонске штампариие у XIX веку, Књига и свет, Београд, 1958.
160. ПОЛЕНАКОВИЌ Х., Белешке за кирилметодиевското прашање кај Македонците во XIX век, Гласник на ИНИ, VII/1, Скопје, 1963, 157—180.
161. ПОЛЕНАКОВИЌ Харалампие, Првиот научен труд во македонската славистика, Разглед, VIII/10, Скопје, 1966, 1001—1005.
162. ПОЛЕНАКОВИЌ д-р Харалампие, Животниот пат на Кирил Тетоец Пејчиновиќ, Просветно дело, бр. 5—6, Скопје, 1967, 46—265.
163. ПОЛЕНАКОВИЌ д-р Харалампие, Местото на еромонахот Кирил Пејчиновиќ во историјата на македонската култура и книжевност, Весник на МПЦ, X/2, Скопје, 1968, 59—60.
164. ПОЛЕНАКОВИЌ д-р Харалампие, Во екот на народното будење, Скопје, 1973, 275. сл. II. 6056/V.
165. ПОЛЕНАКОВИЌ д-р Харалампие, Студиј за Миладниовци, Скопје, 1973, 376. сл. II. 6056.
166. ПОЛЕНАКОВИЌ Харалампие, Јоаким Крчовски — Радоначалник на новата македонска книжевност. — По повод 160 години од печатењето на првата македонска книга. — Свечен собир посветен на Јоаким Крчовски, Скопје, 1974, 22. сл. II. 5569.
167. ПОЛЕНАКОВИЌ Харалампие, Пред првиот споменик на Кирил Пејчиновиќ, Развитие, XII, Битола, 1974, 191—195. сл. II. 654.
168. ПОЛЕНАКОВИЌ д-р Харалампие, Неостварена Вуковата намера „со наши слова“ да го печати Данилиовиот „Lexikon Tetraglosson“. Развитие, XIII/1—2, Битола, 1975, 22—26.
169. ПОП ГЕОРГИЕВ д-р Димитар, Сопственоста врз чифлините и чифлигарските аграрно-правни односи во Македонија, Скопје, 1956, 188.
170. ПОПАЗАРОВ Ристо, За положбата во Тетовската област во првата половина на XIX век, Зборник: Кирил Пејчиновиќ и неговото време, Тетово, 1973, 161—168.
171. ПОПАЗАРОВ Ристо, Еден интересен документ за „Бунтот на Дервиш цар“, Гласник на ИНИ, XVIII/1, Скопје, 1974, 211—213.
172. POPLAZAROV Risto, The Negush Uprising in 1822, Macedonian Review, Vol IV, N—3, Skopje, 1974, 242—245.
173. ПУЛЕВСКИ М. ГОРГИЈА, — Одбрани страници. — Избор, редакција, предговор и забелешки на д-р Блаже Ристовски, Скопје, 1974, 288.
174. ПЪРВАТА българска печатница въ с. Вагаша (Тиквешко) въ началото на настоящето столѣтне, Библиотека, III/XVIII—XX, Пловдивъ, 1897, 161—186.
175. РАДЕВЪ Симеонъ, Македония и българското възраждане въ XIX вѣкъ. Часть I, II и III, София, 1927/28. сл. I. 40/7, 8, 9.
176. РАЗВИТОКОТ на државноста на македонскиот народ, Скопје, 1966, 555.
177. РАЗВИТИЕ капитализма и националните движења во славянските држави, Москва, 1970, 361. сл. II. 6099.
178. РАЙКО Жинзифовъ, Ил. Илинденъ, IX/3 (83), София, 1937, 3—4.
179. РИСТОВСКИ Блаже, Унијатството во Македонија, Разглед, II/9, Скопје, 1959, 908—936.
180. РИСТОВСКИ др- Блаже, Македонскиот народ и македонската национална свест, Скопје, 1966.
181. САДАШЊА Турска, Дело, кн. XV, Београд, 1897, 255—271.
182. САЛГЪНДЖИЕВ К. Стефанъ, Лични дѣла и спомени по възраждането на Солунските и Сърски българи или 12 годишна жестока неравна борба съ гръцката пропаганда, Пловдивъ, 1906, 112. сл. II. 505.
183. САЗДОВ Томе, По трагите на Јоаким Крчовски, Разглед, I/9, Скопје, 1959, 195—1107.
184. САЗДОВ д-р Томе, Партенија Зографски (1818—1876), Весник на МПЦ XII/1, Скопје, 1970, 20—22.
185. САЗДОВ Томе, Македонската преродба, Иселенички календар, Скопје, 1970.
186. САЗДОВ д-р Томе, Македонското народно творештво и јазик, Нова Македонија, XXXI/1019, Скопје, 8. VI 1975, 14.
187. СБОРНИКЪ Солунъ, София, 1934, 400. сл. II. 3170.
188. СЕЛИЩЕВА А. М., Полог и его болгарское население. — Исторически, етнографические и диалектологические очерк Север—западной Македонии, София, 1929, 439. сл. II. 584.
189. СИМИЌ Стефан, Наша старовремска шкока, први део, с. а., 157 (Кратовска и Злетовска световна школа. — Деветнаесети век). сл. IV. 8/1.

190. СИМОВСКИ Тодор, *Његушкото востание во 1822 година*, Нова Македонија, бр. 2708, Скопје, 1953, 10—11.

191. СИМОВСКИ Тодор, *Еден Македонец — виден учесник во Грчкото востание од 1821—1828*, Нова Македонија, Скопје, 16. XII. 1854, 4.

192. СИМОВСКИ Тодор, *Његушки устанак 1822 година*, Историски преглед, 1—2, 1954, 21—26.

193. СИМОВСКИ Тодор, *Од каква народност е Марко Бовчар или Вопарис*, Гласник на ИНИ, I/1, Скопје, 1957, 99—111.

194. SYMPOSIUM l'epoque Phanariote 21—25 octobre 1970. — A la mémoire de Cléobule Tsourkas, Thessaloniki, 1974, 481. Т. II. 934/145.

195. SKENDI Stavro, *Crypto-Christanity in the Balkanarea under the Ottomans*, Slavie Review, XXVI/2, New York, 1967, 227—246.

196. СМИЛНИК-БРАДИНА Томе, *Гурчин Кокале, главар Лазарополски*. — Прилог за проучување угледних родова из Јужне Србије, Гласник Скопског научног друштва, кн. том XXI, Скопје, 1940, 137—144. Чс. III. 29/XXI.

197. СОКОЛОВ Лазар, *Стопанството на Куманово во втората половина на XIX век со одделен поглед врз абаџиџкиот занает и еснаф*, Гласник на ИНИ, I/1, Скопје, 1957, 113—154.

198. СПИДИДОНАКИС В. Г. *Empire Ottoman inventaire des mémoires documente ans Arhives du Ministère des Affaires étrangères de France*, Thessaloniki, 1973, 536.

199. СРБИЈА и Балканскиот сюз Софија, 1895, 141.

200. СТАЛЕВ Георги, *Преглед на македонската литература од XIX век*, Скопје, 1963.

201. СТАНКОВИЌ Тодор, *Белешке о старој Србији; Македонији, Ниш*, 1915, 194, сл. II. 242.

202. СТАНИШЕВЌ Хр. Николај, *Кратка историја на българитџ. — От нај-стари времина до днесџ*, Софија, 1942, 252. сл. II. 4883.

203. СТЕРЈОВСКИ Александар, *Појава на похристијанување муслимани во секојдневието и во народната песна* Развитие, XII/6, Битола, 1974, 414—421.

204. SHÉRADAME André, *La Macédoine. — Le chemin de fer de Belgrad*, Paris, 1903, 397. НВС Т. I. 4288.

205. СТО и педесет години от Грчкото востание 1821—1828, Софија, 1972, 121.

206. STOЈANČEVIĆ V., *Problemi saradnje balkanskih naroda u nacionalno-oslobodilačkim pokretima u Turskoj u prvoj polovini XIX veka*, ЛИС, br. 4, Beograd, 54—61. Чс. II. 583.

207. СТОЈАНЧЕВИЌ Владимир, *Јужнословенски народ у Османском царству од Једренског мира 1829 до Париског конгреса 1856 г.*, Београд, 1971. Сл. II. 570.

208. ТАШКОВСКИ Драган, *Кон етногенезата на македонскиот народ*, Скопје, 1974, 232.

209. ТРАЈЧЕВ Георги, *Исторически белешки за миџитџ*, Софија, 1941, 265. Сл. II. 1672.

210. ТОДОРОВСКИ Гане, *Личноста и делото на Димитар Миладинов во секавањата на Рајко Жинзифов*, Разглед, IV/2, Скопје, 1961, 155—169.

211. ТОДОРОВСКИ Гане, *За и против „Веда Словена“*, Год. зборник на Ф. Ф., кн. 19, Скопје, 1967, 393—444.

212. ТОШЕВ Светомир, *Пере Тошев*, Софија, 1972.

213. ТУРСКИ документи за македонската историја, Том I, (1800—1803), Скопје, 1951, 169.

214. ТУРСКИ документи за македонската историја, Т. II, 1803—1808, Скопје, 1953, 202.

215. ТУРСКИ документи за македонската историја, Т. III, 1809—1817, Скопје, 1955, 121.

216. ТУРСКИ документи за македонската историја, Т. IV, 1818—1827, Скопје, 1957, 192.

217. ТУРСКИ документи за македонската историја, Т. V, 1827—1839, Скопје, 1958, 219.

218. FELIX de Beaujour, *Voyage militaire dans l'Empire Ottoman*, s.a., 1829.

219. ХАЌИ ВАСИЛЕВИЌ д-р Јован, *Јужна стара Србија — историска, етнографска и политичка истраживања*. — Кумановска област, Књига прва, Београд, 1909, 528. Сл. II. 1365/I.

220. ХАЌИ ВАСИЛЕВИЌ д-р Јован, *Јужна стара Србија. — Историска, етнографска и политичка истраживања*, Прешевска област, Књига друга, Београд, 1913, 460. Сл. II. 1356/II.

221. ХАЌИ ВАСИЛЕВИЌ Јован, *Просветне и политичке прилике у Јужним Србским областима у XIX в.*, Београд, 1928, 457. Сл. II. 1496.

222. ХАЦИ ВАСИЛЕВИЌ д-р Јован, Патриаршисти и егзархисте у Скопској епархији, Београд, 1938, 41. Сл. II. 3287

223. ХЕРМАН Вендел, Борба Југословена за слободу и јединство, Београд, с. а., 774. Сл. II. 1373.

224. ХЕРМАН Вендел, Бугари и Македонско питање, с. а., 108. Сл. II. 1636.

225. ЦВЕТКОВА Бистра, Турски феудалци и положението на българският народ до началото на XIX век, Исторически преглед, XI/1, София, 1955, 322.

226. ЦВЕТКОВСКИ Благоја, Сто години од првото педагошко училиште во Штип, Историја, V/1, Скопје, 1969, 19—30.

227. ЦЕПЕНКОВ Марко. — Одрани творби, Избор и коментар на Гане Тодоровски, Скопје, 1974, 186.

228. ЦЪРКОВЕНЪ архивъ, Книга I и II, София, 1925, 191. Сл. II. 45/I—II.

229. ЧИЛИНГИРОВЪ Стилианъ, Български читалища преди освобождението. — Приносъ къмъ историята на българското възраждане, София, 1930 608. Сл. II. 1008.

230. ЧЕМЕРКИЌ Милан, Географски и економски значај Скопља, Јужна Србија, I/7, Скопље, 16. VI 1922, 241—248. AM Чс. II. 120/1—8 I.

231. ЦАМБАЗОВ Климе, Борбата на Цинот за Скопското народно училиште (1848—1857), Просветно дело, X/9—10, Скопје, 1954, 568—590.

232. ЦАМБАЗОВ Климе, Снабдувањето на Скопското училиште на Цинот

Со учебници, Просветно дело, XI/1—2, Скопје, 1955, 87—96.

233. ЦАМБАЗОВСКИ д-р Климе, За развитокот на македонската трговија во текот на првата половина на XIX век, Гласник на ИНИ, VI/1—2, Скопје, 1962, 217.

234. ЦАМБАЗОВСКИ Климент, Културно-просветне везе Рилског манастира са Кнежевнином Србијом у току XIX века, Глас Српска академија Наука и Уметности, Београд, 1974, 197—215.

235. ШАЛДЕВЪ Хр., Град Прилепъ въ българското възраждане (1838—1878 год.), София, 1916, 72. Сл. II. 974.

236. ŠAROVA Krimka, La question nationale Bulgare devant l'Europe au cours de la crise d'Orient du debut des annees 40 du XIX^e siècle. Во зборникот Etudes historique, Tome VII, Sofia, 1975, 203—236. Čs. II. 620/VII.

237. ШОПОВЪ А., Изъ живота и положението на Българитѣ въ вилаетитѣ, Пловдивъ, 1893, 381. Сл. II. 1546.

238. ШОПОВЪ А., Изъ новата историја на Българитѣ въ Турција. — Първата българска печатница въ Солунъ. — Живота на архимандритъ Теодосий. — Отговоръ на Ястребова, Гопчевича и Дринова, Пловдивъ, 1895, 116. Сл. II. 611.

239. ШОПТРАЈАНОВ Д. Т., По повод стогодишнината на Велешката гимназија, Разгледи, I/4, Скопје, 1958, 460—467.

Симо МЛАДЕНОВСКИ

ПРИЛОГ КОН СТРУЧНАТА БИБЛИОГРАФИЈА ЗА МЕМОАРИСТИКАТА

Во последно време, меѓу научните работници од разни научни дисциплини, сè повеќе се актуализира прашањето за мемоарите, односно мемоарските материјали, нивното собирање, средување и користење во науката. Тоа прашање посебно се актуализира меѓу историчарите кои ја проучуваат најновата историја, за која имаме мал број сочувани документи и други архивски материјали, па научните работници во расветлувањето на историските настани сè почесто ги ползуваат мемоарските материјали.

Во всрκα со мемоарските материјали како историски извори во нашата

историографија долго време постоеше неоправдан скептицизам при нивното користење. Но денес, кога тој проблем е надминат и мемоарските материјали си го најдоа своето место што го заслужуваат меѓу другите историски извори, сè повеќе се наметнува потребата од што позабрзано собирање на сеќавањата на живите учесници и сведоци на настаните од нашето историско минато, бидејќи сеќавањата со времето бледнеат, а голем број на луѓето физички исчезнуваат.

За собирањето на мемоарските материјали во нашата Република досега се преземани повеќе мерки и органи-